

## Досие на годишен план

За период 2019 - Верзија 5

### ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Општина Конче**

I.1.2) Адреса: **Конче**

I.1.3) Град и поштенски код: **Конче 2424**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **Тинка Ангелова**, адреса на е-пошта: **opstina.konce@mt.net.mk** телефон/факс: **032630325/**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:  
**Органи на единиците на локалната самоуправа - Општи јавни услуги**




### ДЕЛ II: Планирани набавки во годишниот план

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки






Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Набавка на гориво за потребите на општина Конче	09000000-3	Стоки	Барање за прибирање понуди	Март		
Набавка на прехранбени производи, безалкохолни и алкохолни пијалоци и средства за хигиена	15000000-8	Стоки	Набавки од мала вредност	Мај		
Набавка на канцелариски материјал и тонери за потребите на општина Конче	30000000-9	Стоки	Набавки од мала вредност	Ноември		

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Агенциски услуги-избор на агенција за привремени вработувања	75000000-6	Услуги	Отворена постапка	Февруари		
Геодетски услуги за потребите на општина Конче	71000000-8	Услуги	Барање за прибирање понуди	Февруари		

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Угостителски услуги	55000000-0	Услуги	Набавки од мала вредност	Јуни		
Стручен надзор	71000000-8	Услуги	Набавки од мала вредност	Јули		
Авто лимарски, Авто лакерски услуги	50000000-5	Услуги	Набавки од мала вредност	Ноември	Вршење на авто лимарски и авто лакерски услуги на Товарно комбе ФОРД Траназит 190L, 2.5TD Патнички Автомобил Опел Астра 1.7	

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Чистење и одржување на полски патишта	45000000-7	Работи	Барање за прибирање понуди	Февруари		
Изградба на улица 1 во с.Ракитец,дел од улица 16 и улица 11 во с.Конче и ,улицы 22, 2 и 34 во с.Дедино во општина Конче	45000000-7	Работи	Поедноставена отворена постапка	Јули		
Изградба на улица 1, 2 и 3 во с.Горни Липовиќ и улица 27 и улица 12 во с.Дедино	45000000-7	Работи	Поедноставена отворена постапка	Август		
Изградба на локален пат с.Лубница-с.Скоруша	45000000-7	Работи	Поедноставена отворена постапка	Август		
Инфраструктура за пристап до земјоделско земјиште	45000000-7	Работи	Набавки од мала вредност	Ноември	Инфраструктура за пристап до земјоделско земјиште, обезбедување пристапен пат до земјоделско земјиште	

Датум на првична објава на ЕСЈН **31.01.2019**

Датум на објава на верзија **01.11.2019 11:07**